



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧ

Литературно-научно
издаваштво

Улица Милоша
Пипера 91

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општественото кинговодство 60802-603-1125

Понеделник, 10 февруари 1975

БЕЛГРАД

БРОЈ 7

ГОД. XXXI

Цена на овој број е 2 динари. — Претплата за 1975 година изнесува 420 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр 1 Пошта факс 226 — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756

89.

Врз основа на член 57 од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72 и 28/73), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ, НАМАЛУВАЊЕ ОДНОСНО УКИНУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ОДРЕДЕНИ ПРОИЗВОДИ

Член 1

Во Уредбата за зголемување, намалување односно укинување на стапките на основниот данок на промет на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/72, 46/72, 32/73, 34/73, 42/73, 49/73, 57/73, 61/73, 3/74, 18/74, 36/74 и 38/74) во член 1а став 1 точ. 1 и 2 се менуваат и гласат:

„1) на специјални вина (десертни, ликерски и ароматизирани) и на десертни пијачки, ако набавната цена изнесува за еден литар:

— над 12 до 15 динари — — —	7,80 динари
— над 15 динари — — —	9,00 динари

2) на ликери и жестоки алкохолни пијачки, ако набавната цена изнесува за еден литар над 32 динара — — — — — 96,00 динари“.

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Стапката од 40% од тар. број 4 став 1 точка 4 на Тарифата, според која се плаќа основниот данок на промет на производите од таа точка, се зголемува на стапка од 45%.“

Член 2

Член 1в се менува и гласи:

„На прометот на производи од тар. број 3 на Тарифата, се плаќа основен данок на промет на производи, и тоа:

1) на сите видови екстра-цигари што не се произведени според југословенскиот стандард, односно што не спаѓаат во ниедна група од точ. 2 и 3 на овој член, како и на колекции на цигари и на сечен тутун од сите видови квалитети, освен тутунот за луле — — — — — 90%“

2) на сите видови екстра-цигари на кои производителот им одредува малопродажни цени за 12 пачкиња, и тоа:

— до најмногу 8 динари — — —	64,25%
— над 8 до најмногу 9 динари — —	66,00%
— над 9 до најмногу 14 динари — —	74,65%

3) на сите видови цигари произведени според југословенскиот стандард, што спаѓаат во:

— I квалитетна група — — —	62,41%
— II квалитетна група — — —	60,00%

— IIIа квалитетна група — — —	58,22%
— IIIб квалитетна група — — —	53,85%
— IV квалитетна група — — —	49,40%
4) на тутун за луле — — —	10%
5) на пури, цигарилоси и бурмут — —	5%

Одредбите од забелешката кон тар. број 3 на Тарифата се применуваат и врз прометот на производите од став 1 на овој член.“

Член 3

Во член 1г став 1 точка 2 стапката: „16,95%“ се заменува со стапката: „33,36%“, стапката: „16,13%“ — со стапката: „33,02%“, а стапката: „15,53%“ — со стапката: „32,65%“.

Член 4

Во член 1г став 1 се менува и гласи:

„На прометот на производите од тар. број 6 на Тарифата, се плаќа основен данок на промет на производи според нивната вредност, и тоа:

1) до 48.000 динари — — — — —	6%
2) над 48.000 до 56.000 динари — — —	19,43%
3) над 56 000 динари, се плаќа 10.880 динари плус 100% на вредноста над 56.000 динари.“	

Член 5

Во член 1ж на крајот се додаваат зборовите: „и печки и шпорети на цврсти горива“.

По став 1 се додаваат два нови става, кои гласат:

„Стапката од 12,5% од тар. број 1 на Тарифата, според која се плаќа основен данок на промет на производи на прометот на детергенти, се намалува на стапка од 6,5%.“

Стапката од 12,5% од тар. број 1 на Тарифата, според која се плаќа основен данок на промет на производи на прометот на сидни часовници и машини за перење садови, се зголемува на стапка од 18%.“

Член 6

По член 1с се додава нов член 1и, кој гласи:

„Стапката од 14 динари од тар. број 5 на Тарифата, според која се плаќа основен данок на промет на производи на прометот на алкохол (етанол) за широка потрошувачка и за употреба и продажба во аптеки, се зголемува на стапка од 20 динари.“

Стапката од 8% од тар. број 11 на Тарифата, според која се плаќа основен данок на промет на производи од тар. бр. 42.02 и 42.05 на Царинската тарифа изработени од кожа, вештачка кожа или скај, се зголемува на стапка од 10%.“

Член 7

Во член 2 став 1 точ. 1 и 2, стапката: „30%“ се заменува со стапката: „37%“.

Член 8

Во член 3 ставот 1 се менува и гласи:

„На прометот на козметички и тоалетни препарати (тар. број 33.06 на Царинската тарифа) од тар. број 15 на Тарифата, освен на прометот на прашоци и паста за заби, лосиони за уста, прашоци (пудри) и кремове (помади) за деца и шампони за коса, се плаќа основен данок на промет на производи според стапката од 55%, а на прометот на парфимериските препарати од тој тар. број се плаќа основен данок на промет на производи според стапка од 70%.“

По став 1 се додаваат два нови става, кои гласат:

„Стапката од 50% од тар. број 15 на Тарифата, според која се плаќа основен данок на промет на производи на прометот на кожи од рептилии (од змија, гуштер, крокодил, и др.), благородни и фини крзна и производи од тие кожи и крзна (облеки, обувки и други производи), со рака јазлувани теписи над 120 000 јазли на 1 m² и волнени простирки ткаени со рака — еднобојни или мелирани, се зголемува на стапка од 60%.“

Стапката од 50% од тар. број 15 на Тарифата, според која се плаќа основен данок на промет на производи на прометот на запалки за цигари чија малопродажна цена без данокот на промет е над 30 динари по парче, се зголемува на стапка од 70%.“

Во досегашниот став 2, кој станува став 4, зборовите: „од став 1 на овој член“ се заменуваат со зборовите: „од ст. 1 до 3 на овој член“.

Член 9

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 86

6 февруари 1975 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедиќ, с. р.

90.

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ФОРМИРАЊЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ЦИГАРИ

1. За долунаведените квалитетни групи на цигари, цените во продажбата на мало можат да се формираат до следното највисоко ниво:

	Динари за 20 парчиња
— за I квалитетна група	5,80
— за II квалитетна група	5,20
— за IIIa квалитетна група	4,50
— за IIIб квалитетна група	3,90
— за IV квалитетна група	3,40

2. Производителските организации на здружениот труд ќе им одобруваат на купувачите — трговски организации на здружениот труд и на други организации, за цигарите од точка 1 на оваа одлука, рабат најмногу до 6% од малопродажните цени од точка 1 на оваа одлука.

3. Во цените од точка 1 на оваа одлука е вклучен основниот данок на промет на производи, според важечките прописи.

4. Трговските организации на здружениот труд и други организации што продаваат цигари на големо и на мало (во понатамошниот текст: организации), како и имателите на дуќани во сопственост на граѓани што продаваат цигари на мало (во понатамошниот текст: имателите на дуќани) можат да ги зголемат постојните продажни цени во прометот на големо и на мало за цигарите на залихи, и тоа вкупно:

	Динари за 20 парчиња
1) за екстра-цигари:	
— чија постојна малопродажна цена е 8,00 и 9,00 динари за 20 парчиња	5,00
— чија постојна малопродажна цена е 6,00 и 7,00 динари за 20 парчиња	2,00
2) за сите цигари произведени според југословенските стандарди:	
— I квалитетна група	1,10
— II квалитетна група	1,00
— IIIa квалитетна група	0,80
— IIIб квалитетна група	0,70
— IV квалитетна група	0,50

5. Организациите и имателите на дуќани ќе извршат попис на сите количества цигари од точка 4 на оваа одлука затечени на 9 февруари 1975 година, како и на сите количества тие цигари што до тој ден им се фактурирани на организациите и имателите на дуќани од производителите, односно од добавувачите (стоки на пат).

6. Организациите и имателите на дуќани се должни за сите количества цигари од точка 4 на оваа одлука (залихи и стоки на пат) да го пресметаат износот од точка 4 под 1 и 2 на оваа одлука и од така пресметаниот вкупен износ да ги издвојат следните износи заради уплата на долунаведените сметки, и тоа:

бр. 60804-654-37 — Фонд за унапредување на на-дворешно-трговскиот промет на тутун и тутунски преработки — (тар. број 3)	Белград
---	---------

динари за 20 парчиња

1) за екстра-цигари:		
— чија постојна малопродажна цена е 9,00 динари за 20 парчиња	4,30	0,70
— чија постојна малопродажна цена е 8,00 динари за 20 парчиња	4,25	0,75
— чија постојна малопродажна цена е 7,00 динари за 20 парчиња	1,52	0,48
— чија постојна малопродажна цена е 6,00 динари за 20 парчиња	1,43	0,57

2) за сите цигари произведени според југословенските стандарди

— I квалитетна група	0,72	0,38
— II квалитетна група	0,63	0,37
— IIIa квалитетна група	0,48	0,32
— IIIb квалитетна група	0,40	0,30
— IV квалитетна група	0,20	0,30

Организациите и имателите на дуќани се должни износителите од став 1 на оваа точка да ги уплатат на сметките од тој став во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, со тоа што да можат за покривање на трошоците на пописот да задржат од тие износи, и тоа за екстра цигари 3%, а за цигарите произведени според југословенските стандарди 5%.

Од износите уплатени на сметките од став 1 на оваа точка може да се одобри исплата на надоместот на трошоците за контрола на пописот на органите на пазарната инспекција, а до износите што ќе го одобри Сојузниот секретаријат за пазар и цени, на предлог од републичките, односно покраинските органи на пазарната инспекција.

7 Со парична казна од 5 000 до 30 000 динари ќе се казни за прекршок организацијата ако не постапи според точка 5 односно точка 6 од оваа одлука или ако во пописот на залихите цигари не ги прикаже точните податоци за залихите цигари.

За дејствието од став 1 на оваа точка ќе се казни за прекршок и одговорното лице во организацијата со парична казна од 1 000 до 5 000 динари.

Со парична казна до 10 000 динари ќе се казни имателот на дуќан ако не постапи според точка 5, односно точка 6 на оваа одлука или ако во пописот на залихите цигари не ги прикаже точните податоци за залихите цигари.

Кон казната за прекршокот од ст. 1 до 3 на оваа точка ќе се изрече и заштитната мерка одземање на имотната корист остварена со извршувањето на прекршокот.

Постапката по прекршокот од ст. 1 до 3 на оваа точка се смета како итна.

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за формирање продажни цени за цигари („Службен лист на СФРЈ“, бр 36/74).

9 Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 87

6 февруари 1975 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедик, с. р.

91.

Врз основа на член 31 став 1, во врска со член 28 точка 1 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА КАФЕ

1. Продажните цени за сурово кафе се зголемуваат во просек за 10,70 динари за еден килограм.

Сојузниот секретаријат за пазар и цени ќе ги утврди во рамките на просекот од став 1 на оваа точка продажните цени за одделни видови сурово кафе.

2. Трговските организации на здружениот труд на големо и на мало, и организациите на здружениот труд што се занимаваат со преработка и со продажба на кафе (во понатамошниот текст: организациите) и имателите на дуќани во сопственост на граѓани (во понатамошниот текст: имателите на дуќани), ќе извршат попис на сите количества (залихи) кафе затечени на 9 февруари 1975 година, како и на сите количества кафе што до тој ден се фактурирани од Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи или од нејзините комисионери на организацијата (стоки на пат).

Сојузниот секретар за пазар и цени ќе донесе поблиски прописи за начинот на пописот и за контрола на пописот на залихите кафе.

3. Организациите и имателите на дуќани се должни за сите количества кафе (залихи и стоки на пат) да го утврдат вкупниот износ на разликата помеѓу цената за кафе (сурово и пржено) утврдена според точка 1 став 2 на оваа одлука и постојната цена за такво кафе, и до 10 март 1975 година да го уплатат тој износ на жиро-сметката на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи, Белград, бр 60811-789-378.

4. До прибавувањето на согласност од органот надлежен за контрола на калкулативното утврдување на цените на големо и на мало, организациите и имателите на дуќани по извршениот попис можат за кафето од попишаните залихи да формираат свои продажни цени калкулативно со применување на разликата во цената согласно со прописите.

5. Организациите можат во своите продажни цени да го засметаат и зголемувањето на трошоците за пакување и пржење за 2 динара за еден килограм пржено кафе, односно за 1,50 динар за еден килограм сурово кафе.

6. Со парична казна од 10 000 до 50 000 динари ќе се казни за прекршок организацијата, односно имател на дуќан ако не постапи според точка 2, односно според точка 3 на оваа одлука, или ако во пописот на залихите кафе не ги прикаже точните податоци за залихите кафе.

За дејствието од став 1 на оваа точка ќе се казни за прекршок и одговорното лице во организацијата со парична казна од 5 000 до 10 000 динари.

Кон казната за прекршокот од став 1 на оваа точка ќе се изрече и заштитната мерка одземање на имотната корист остварена со извршувањето на прекршокот.

Постапката по прекршокот од став 1 на оваа точка се смета како итна.

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за продажните цени за кафе („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/74).

8. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 88

6 февруари 1975 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедик, с. р.

92.

Врз основа на точка 1 став 2 од Одлуката за продажните цени за кафе („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/75), сојузниот секретар за пазар и цени издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА
ОДДЕЛНИ ВИДОВИ КАФЕ

1. Постојните продажни цени за одделни видови сурово кафе се зголемуваат, и тоа:

Реден број	Вид кафе	Земја на потекло	Износ на зголемувањето на цената за 1 kg динари	Нова продажна цена за кафе за 1 kg динари
1	„Santos“	Бразил	10,70	62,20
2	„Minas“	Бразил	10,70	62,00
3	„Parana“	Бразил	10,70	62,00
4	„Medelin excelso“	Колумбија	10,70	62,20
5	„Thula“, и др.	Мексико	10,70	60,50
6	„Tachita“, и др.	Венецуела	10,70	60,50
7	„Arabica“	Костарика	10,70	52,00
8	„Arabica“	Куба	10,70	60,20
9	„Arabica“	Салвадор	10,70	60,50
10	„Arabica“	Гватемала	5,00	64,80
11	„Harrar“	Етиопија	15,00	57,98
12	„Moca“	Етиопија	8,20	55,38
13	„Jymma“	Етиопија	10,70	55,28
14	„Gimbi“	Етиопија	10,70	55,28
15	„Arabica“	Танзанија, Кенија и Уганда	10,70	57,68
16	„Plantation“	Индија	10,70	58,15
17	„Arabica Cherry“	Индија	10,70	52,95
18	„Robusta“	сите земји извознички	10,70	49,20
19	„Arabica“	другите земји	10,70	59,50
Просек:			10,70	58,28

2 Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за утврдување на продажните цени за одделни видови кафе („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/74).

3 Оваа наредба влегува во сила на 10 февруари 1975 година.

Бр. 29
6 февруари 1975 година
Белград

Сојузен секретар
за пазар и цени,
Имер Пуља, с. р.

93.

Врз основа на точка 2 став 2 од Одлуката за продажните цени за кафе („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/75), сојузниот секретар за пазар и цени издава

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ НА ПОПИСОТ И КОНТРОЛАТА
НА ПОПИСОТ НА ЗАЛИХИТЕ КАФЕ

1. Трговските организации на здружениот труд на големо и на мало и организациите на здружениот труд што се занимаваат со преработка и продажба

на кафе (во понатамошниот текст: организациите) и имателите на дуќани во сопственост на граѓани (во понатамошниот текст: имателите на дуќани), ќе извршат попис на сите количества кафе што ќе се затечат на залихи на 9 февруари 1975 година.

Како залихи кафе се сметаат сите количества кафе што се наоѓаат во магазини, продавници и во процесот на преработка (пржење, мелење, пакување и др.), како и оние количества што до тој ден се фактурирани од добавувачот (од Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи, од нејзините комисионери и од други), односно што се наоѓаат на пат (кафе на пат).

Посебно се попишува кафето на пат, а посебно на залихи.

2. Организациите на здружениот труд што го чуваат кафето на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи, како нејзини комисионери и складиштари, нема да вршат попис на нејзиното кафе според одредбите од Одлуката за продажните цени за кафе, туку тоа кафе ќе го попишат со Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи.

3. Организациите ќе формираат комисији за попис на кафето, што ќе го извршат пописот на кафето, пред неговото пуштање во промет по новите цени водејќи сметка пописот да се изврши без задружување на прометот.

4. Листите за попис на кафето (пописни листи) ги содржат најмалку следните податоци:

1) назив на организацијата, односно на имателот на дуќан;

2) седиште на организацијата, односно на имателот на дуќан што вршат попис и нивна адреса;

3) вид кафе (сурово, пржено, мелено);

4) количество во килограми нето:

— на залихи,

— на пат;

5) зголемување на цената во динари за 1 килограм;

6) вкупен динарски износ на разликата во цената, што ѝ е уплатува на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи.

5. Сметковната исправност на пописната листа потпишана од членовите на комисијата, ја утврдува организацијата на здружениот труд и ја заверува со печат и потпис од одговорното лице на организацијата на здружениот труд.

Пописните листи се сочинуваат во потребен број примероци, од кои два примерока се доставуваат, до 10 март 1975 година, до Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи — Белград, Моше Пијаде ул. број 8/II.

6. Организациите и имателите на дуќани, разликата во цената од точка 1 став 1 на Одлуката за продажните цени за кафе, ќе ја пресметаат за сите затечени и попишани залихи кафе (сурово, пржено и мелено). Во тој износ на разликата во цената не е засметан данокот на промет.

7. За количеството кафе што организациите и имателите на дуќани ќе го набават по влегувањето во сила на Одлуката за продажните цени за кафе, ќе ги формираат своите продажни цени на начинот и според постапката утврдени со важечките прописи.

8. Контрола на исправноста на пописот на кафето ќе вршат надлежните органи на пазарната инспекција.

9. Оваа наредба влегува во сила на 10 февруари 1975 година.

Бр. 29/1
6 февруари 1975 година
Белград

Сојузен секретар за
пазар и цени,

Имер Пуља, с. р.

94.

Врз основа на член 244 од Уставот на СФРЈ, во согласност со Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72) и согласно со Резолуцијата за основите на заедничката политика на економскиот и социјалниот развој на Југославија во 1975 година, Сојузниот извршен совет, извршните совети на републиките и извршните совети на автономните покраини се согласија за спроведувањето на политиката на цените во 1975 година и утврдија

ДОГОВОР

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ЦЕНИТЕ ВО 1975 ГОДИНА

Член 1

Сојузниот извршен совет, извршните совети на републиките и извршните совети на автономните покраини, во рамките на своите права, овластувања и обврски и во согласност со системот и политиката на цените, а заради извршување на задачите од Резолуцијата за основите на заедничката политика на економскиот и социјалниот развој на Југославија во 1975 година (во понатамошниот текст: Резолуцијата) во областа на цените, со преземање решителни мерки на сите подрачја на економската политика ќе обезбедат услови за забаване на понатамошниот растеж на цените, а со тоа и животните трошоци, така што просечната стапка на општиот пораст на цените да не ги прејде границите на стапката остварена во 1974 година.

Извршните совети на републиките и извршните совети на автономните покраини, во рамките на своите овластувања, веднаш ќе преземат акции и мерки, надлежните органи на општините во рамките на нивната надлежност, да преземаат решителни мерки и да обезбедат услови за извршување на задачите од Резолуцијата и од овој договор.

Член 2

Сојузниот извршен совет, извршните совети на републиките и извршните совети на автономните покраини, како и надлежните сојузни, републички односно покраински органи, во рамките на својата надлежност, со активно спроведување на политиката на цените кај сите видови одлучување за цените, ќе обезбедат тековниот пораст на цените во 1975 година да биде помал од остварениот во претходната година, во согласност со рамките и со динамиката утврдени во соодветните акти на потпишниците на овој договор.

Член 3

Во спроведувањето на политиката на цените, во согласност со рамките од Резолуцијата, учесниците во договарањето во рамките на нивната надлежност ќе обезбедат во декември 1975 година спрема декември 1974 година стапката на растежот на цените во однос на остварената стапка од истиот период за претходната година да биде помала, и тоа кај цените на производителите на индустриски производи за околу 50%, кај цените на мало за околу 35%, кај животните трошоци за околу 5%, а стапката на растежот на цените на производителите на земјоделски производи да се одржи во утврдените рамки на растежот, и во согласност со одредбите од меѓурегионалниот договор за системските решенија за реализација на политиката на развојот на земјоделството во периодот од 1973—1975 година, применувајќи го и трошочниот принцип и во сточарството.

Член 4

Сојузниот извршен совет и надлежните сојузни органи ќе обезбедат цените на производите и услугите од надлежност на федерацијата да се формираат во согласност со Основите и рамките на политиката на цените што ќе ги утврди Сојузниот извр-

шен совет заради спроведување на политиката на цените утврдена со Резолуцијата, и тоа така што во декември 1975 година спрема декември 1974 година стапката на растежот во однос на остварената стапка од истиот период на претходната година да биде помала, и тоа: кај цените на производителите на индустриски производи за околу 50%, кај цените на мало за околу 40%, кај животните трошоци за околу 14%, а стапката на растежот на цените на производителите на земјоделски производи да се одржи во рамките на утврдениот растеж, во согласност со предвиденото зголемување на заштитните цени.

Член 5

Извршните совети на републиките и извршните совети на автономните покраини и другите надлежни републички односно покраински органи ќе обезбедат, цените за производи и услуги од надлежност на републиките и автономните покраини да се формираат во согласност со рамките утврдени со Резолуцијата и со овој договор, и тоа така што во декември 1975 година спрема декември 1974 година стапката на растежот на цените во однос на остварената стапка од истиот период на претходната година да биде помала, и тоа: кај цените на производителите на индустриски производи за околу 14% и кај цените на мало за околу 30%, а стапките на растежот на животните трошоци, како и цените на производителите на земјоделски производи да се одржат во утврдените рамки на растежот.

Член 6

Со оглед на тоа што републиките, автономните покраини и општините ги контролираат малопродажните цени за околу 42% од вкупната вредност на производите и услугите што влијаат врз животните трошоци, потребно е извршните совети на републиките и извршните совети на автономните покраини да обезбедат, животните трошоци врз основа на цените од нивната надлежност и надлежност на општините на определено подрачје да не ги прејдат рамките утврдени со овој договор, односно да не дејствуваат врз вкупните животни трошоци повеќе од околу 12%.

При утврдувањето на животните трошоци е земен предвид порастот на цените за производи и услуги од надлежност на републиките, автономните покраини и општините, и тоа за индустриско-непрехранбени производи од 18% и за услуги од 18%.

Член 7

Извршните совети на републиките и извршните совети на автономните покраини, во согласност со своите права, овластувања и обврски, ќе ја утврдат програмата за спроведување на политиката на цените утврдена со Резолуцијата и со овој договор, и ќе преземаат мерки, надлежните органи на општините, во рамките на нивната надлежност, да преземаат решителни мерки и да обезбедат формирање на цените во согласност со одредбите на Резолуцијата и на овој договор и со актите на републиките, односно на автономните покраини од член 2 на овој договор.

Извршните совети на републиките и извршните совети на автономните покраини, како и надлежните органи во спроведувањето на политиката на цените и на овој договор, можат заеднички да го утврдат режимот и нивото (критериум за формирање на цените) на цените за поважни производи и услуги од својата надлежност, а од надлежност на општините — критериумите и мерилата за формирање на цените.

Републичките, односно покраинските органи на управата надлежни за цените ќе обезбедат соработка, консултации и меѓусебно известување за донесувањето и преземањето на мерки за цените за производи и услуги од својата надлежност, како и известување на Сојузниот секретаријат за пазар и цени.

Член 8

Во остварувањето на политиката на цените во согласност со целите од Резолуцијата, Сојузниот извршен совет, извршните совети на републиките и извршните совети на автономните покраини ќе преземаат мерки, општите услови за стопанисување и економските инструменти што имаат врз нив битно влијание, а особено политиката на формирањето и распределбата на доходот, кредитно-монетарната политика, политиката на даноците, придонесите и таксите, системот на економските односи со странство, вклучувајќи ги и девизниот режим и царинската политика, да обезбедат во 1975 година помал тековен пораст на цените и на животните трошоци во однос на 1974 година.

Сојузниот извршен совет, извршните совети на републиките и извршните совети на автономните покраини ќе преземаат мерки и ќе обезбедат услови, растежот на цените за производи и услуги од нивната надлежност и растежот на животните трошоци, како и цените што се формираат врз основа на општествените договори и самоуправните спогодби, да се движат во границите на нивото предвидено во Резолуцијата и со овој договор.

Извршните совети на републиките и извршните совети на автономните покраини во рамките на своите овластувања, ќе преземаат мерки, надлежните органи на општините во рамките на нивната надлежност во областа на цените за производи и услуги да преземаат решителни мерки и да обезбедат услови за извршување на задачите од Резолуцијата, заради постигање на целите од став 1 на овој член.

Член 9

Во остварувањето на политиката на цените во согласност со целите од Резолуцијата, Сојузниот извршен совет ќе соработува со Стопанската комора на Југославија за да се обезбедат што поповолни услови, здружениот труд организиран во рамките на Комората да влијае што непосредно врз одлучувањето за политиката на цените во сите други прашања од надлежноста на Сојузниот извршен совет, што се од влијание за создавање на што постабилни услови за стопанисување на организациите на здружениот труд.

Со активната улога на коморите неопходно е да се афирмира решително практиката, во рамките на заинтересираните стопански субјекти во репродукциониот процес, зголемувањето на цените и промените на условите за стопанисување да се усогласуваат во принцип преку самоуправни спогодби, обезбедувајќи влијание и самоконтрола на пошироките репродукциони целини, и тоа со активност само на здружениот труд и со остварување на што постабилни услови за стопанисување во борбата за постојано зголемување на продуктивноста.

Извршните совети на републиките и извршните совети на автономните покраини, во рамките на својата надлежност, ќе обезбедуваат соодветна соработка со стопанските комори на републиките и на автономните покраини.

Извршните совети на републиките и извршните совети на автономните покраини, во рамките на своите овластувања, ќе ги поттикнуваат надлежните органи на општините, да соработуваат во рамките на нивната надлежност, со основните стопански комори, заради постигање на целите усвоени со Резолуцијата и со овој договор.

Член 10

Сојузниот извршен совет, извршните совети на републиките и извршните совети на автономните покраини, во согласност со своите права, овластувања и обврски заради извршување на задачите од Резолуцијата на подрачјето на цените, посебно заради забавување на натамошниот растеж на цените и на животните трошоци ќе осигурат да се обезбеди реализација на основите и рамките на поли-

тиката на цените утврдени во Резолуцијата, посебно на рамките на порастот на цените од член 2 на овој договор.

Сојузниот извршен совет, заради усогласување на системот на цените со Уставот на СФРЈ, ќе пристапи кон преиспитување, усовршување и изградба на системот и на политиката на цените, а до крајот на јуни 1975 година ќе се донесе документ за усогласување и врз основа на тоа Советот ќе предложи измени и дополненија на Законот за општествена контрола на цените. Извршните совети на републиките и извршните совети на автономните покраини ќе предложат измени и дополненија на ражечките закони на републиките, односно на автономните покраини што се однесуваат на формирањето на цените заради нивно усогласување со Уставот. Сојузниот извршен совет, извршните совети на републиките и извршните совети на автономните покраини, во рамките на своите надлежности, ќе извршат измени и дополненија на своите прописи од областа на цените, за да се овозможи поефикасно остварување на правата на здружениот труд во формирањето на цените.

Извршните совети на републиките и извршните совети на автономните покраини ќе преземаат мерки, и надлежните органи на општините да извршат потребни измени на своите прописи заради постигање на целите од став 1 на овој член.

Член 11

Реализацијата на утврдената политика на цените во 1975 година ќе се спроведува врз основа на општествените договори, самоуправните спогодби, со формирањето на цените според условите на пазарот и врз основа на одлуките од органите на општествено-политичките заедници, а во согласност со тековната економска политика, со политиката на развојот, со договорните приоритети, со развојот на општествено-економските односи и со системот и политиката на цените, земајќи ја предвид и положбата во примарната распределба.

Член 12

Организациите на здружениот труд склучуваат општествени договори и самоуправни спогодби за формирање на цените, по правило, во рамките на заокружени производствено-проектни комплекси и групации, посебно оние што се од значење за вкупноста на остварувањето на репродукционите процеси и интересните заедници, со вклучување на крајните потрошувачи.

Со општествените договори и со самоуправните спогодби врз долгорочна основа ќе се регулираат меѓусебните односи на организациите на здружениот труд, односно критериумите за формирање на цените и други односи, како што се меѓусебните испораки, прашањата на извоз и увоз и други битни прашања на заедничкиот развој, вложувањата, истражувањата, распределбата на доходот и сл., во согласност со основата на утврдената политика на економскиот и социјалниот развој на земјата. Цените што се формираат во рамките на самоуправните интересни заедници се формираат во согласност со утврдената политика на цените и со важечките прописи за општествена контрола на цените.

Член 13

Сојузниот извршен совет, врз основа на усогласените ставови на извршните совети на републиките и извршните совети на автономните покраини, во текот на 1975 година ќе ги определат производите и услугите од надлежноста на федерацијата за кои овластувањата за преземање мерки во областа на цените ќе се пренесат во надлежност на републиките и автономните покраини.

Сојузниот извршен совет, извршните совети на републиките и извршните совети на автономните

покраини, во рамките на своите надлежности, ќе преземаат иницијатива да се зголеми бројот на производите и услугите чии цени се формираат врз основа на општествени договори, самоуправни спогодби и според условите на пазарот.

Списокот на производите и услугите од став 2 на овој член ќе го утврдат Сојузниот извршен совет, извршните совети на републиките и извршните совети на автономните покраини во рок од 30 дена од денот на потпишувањето на овој договор.

Ако за производите и услугите од став 2 на овој член не се склучи општествен договор или самоуправна спогодба, односно ако цените формирани преку општествени договори, самоуправни спогодби или според условите на пазарот не се во согласност со политиката на цените утврдена во Резолуцијата и со одредбите од овој договор, Сојузниот извршен совет, односно извршните совети на републиките и извршните совети на автономните покраини можат да го определат нивото до кое можат да се формираат цените за тие производи и услуги, водејќи сметка за изминатиот временски период од претходното поместување на цените.

Член 14

Сојузниот извршен совет, извршните совети на републиките и извршните совети на автономните покраини ќе обезбедат, и цените за производи односно услуги што се формираат според условите на пазарот да се движат во рамките што се утврдуваат со Резолуцијата и со овој договор.

За таа цел надлежните сојузни, републички и покраински органи се должни да преземаат потребни мерки за да се обезбеди создавање такви услови на пазарот што порастот на цените за производи и услуги што се формираат според условите на пазарот да се одвива во согласност со утврдената политика на цените.

Во спроведувањето на обврските од став 1 на овој член, односно ако се пробиваат предвидените рамки, учесниците на Договорот се должни да ги пропишуваат мерките за непосредна општествена контрола на цените, односно други соодветни мерки.

Член 15

Сојузниот извршен совет, извршните совети на републиките и извршните совети на автономните покраини ќе ја следат реализацијата на овој договор, како во поглед на утврдените рамки, така и во поглед на предвидената динамика, во согласност со одредбите од член 2 на овој договор.

Ако во спроведувањето на политиката на цените се отстапува од рамките и динамиката од овој договор, учесниците на Договорот ќе ги утврдат и анализираат причините и ќе преземаат економски и други мерки, вклучувајќи ја и промената на условите за стопанисување (увозно-извозни инструменти, промена на режимот на цените и на увозно-извозните режими, мерки за кредитната политика и политиката на потрошувачки кредити, интервентен увоз, преземање мерки на фискалната политика и слични мерки) во согласност со важечките прописи, за да се усогласи порастот на цените со предвидените рамки.

Член 16

Сојузниот извршен совет, извршните совети на републиките и извршните совети на автономните покраини ќе преземаат мерки, маржите и рабатите да се формираат низ самоуправни спогодби за соработка, односно здружување на трудот и средствата или со промена на затечените маржи и рабати во согласност со Одлуката за начинот на формирање на рабати и маржи во прометот на стоки на големо и на мало, и со други важечки прописи.

Член 17

Сојузниот извршен совет, извршните совети на републиките и извршните совети на автономните

покраини, во рамките на своите овластувања, ќе преземаат мерки да се формираат стоковни резерви и да се користат за што поефикасно одржување на снабденоста и стабилноста на движењето на цените и пазарот.

Извршните совети на републиките и извршните совети на автономните покраини ќе преземаат мерки да се почне со создавање резерви на соодветни производи на ниво на републиката, односно автономната покраина.

Извршните совети на републиките и извршните совети на автономните покраини, во рамките на своите овластувања, веднаш ќе преземаат акции и мерки, надлежните органи на општините во рамките на нивната надлежност да преземаат решителни мерки за да пристапат крупните потрошувачи и индустриските центри кон договарање, авансирање на производството и задолжително преземање на основните земјоделски производи со цел да се намири поуспешно побарувачката за овие производи и да се одржува стабилноста на цените.

Член 18

Сојузниот извршен совет, извршните совети на републиките и извршните совети на автономните покраини ќе обезбедат стриктно спроведување на важечките прописи за сузбивање на монополистичката положба на одделни организации на здружениот труд на пазарот и на монополистичка спогодба и нелегален натпревар, и ќе преземаат натамошни решителни мерки за да се спречи нарушувањето на единството на југословенскиот пазар.

Извршните совети на републиките и извршните совети на автономните покраини, во рамките на своите овластувања, ќе преземаат мерки, надлежните органи на општините во рамките на нивната надлежност да преземаат решителни мерки и да обезбедат услови за постигање на целите од став 1 на овој член.

Член 19

Овој договор ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“.

6 февруари 1975 година
Белград

За Сојузниот извршен совет,
Љубомир Марковиќ, с. р.

За Извршниот совет на
СР Босна и Херцеговина,
Шемсудин Лејлиќ, с. р.

За Извршниот совет на
СР Македонија,
Александар Донев, с. р.

За Извршниот совет на
СР Словенија,
Драго Петровиќ, с. р.

За Извршниот совет на
СР Србија,
Миливоје Стојковиќ, с. р.

За Извршниот совет на
СР Хрватска,
Егоре Поропат, с. р.

За Извршниот совет на
СР Црна Гора,
Владимир Стиеповиќ, с. р.

За Извршниот совет на
САП Војводина,
Симеон Рамач, с. р.

За Извршниот совет на
САП Косово,
Димитрие Тасиќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за особени заслуги здобиени во борбата против непријателот и за чување на безбедноста на државната граница на СФРЈ, а по повод 30-годишнината од формирањето на КНОЈ (на граничните единици)

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ

2. граничен сектор на Граничниот дунавски одред;

Граничната караула „Жарко Зрењанин-Уча“;
Граничната караула „Шербе“;
Граничната караула „Борис Вукмировић“;
Граничната караула Ратко Павловић- Ђићко“;
Граничната караула „Ситаница Градиње“;
Граничната караула „Селник“;
Граничната караула „Равна Њива“;
Граничната караула „Нови Мароф“;
Граничната караула „Мославина“;
Граничната караула „Штефан Ковач“;
Граничната караула „Дане Шумењак“;
Граничната караула „22. јули“;
Граничната караула „Плавље“;
Граничната караула „Осме Бригаде“;
Патролниот чамац — 137 ЈРМ;

— за особени заслуги во ширењето на братството меѓу нашите народи и народности во создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на народот, а по повод 30-годишнината од формирањето на КНОЈ (граничните единици)

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Граничната караула „Пабе“;
Граничната караула „Бошко Палковљевић-Пинки“;
Граничната караула „Рибарци“;
Граничната караула „Кадибогас“;
Граничната караула „Вера Радосављевић-Нада“;
Граничната караула „Гафа Прушит“;
Граничната караула „Литуша“;
Граничната караула „Врбница“;
Граничната караула „Франгово“;
Граничната караула „Гембијан“;
Граничната караула „Гевгелија“;
Граничната караула „Гоце Делчев“;
Граничната караула „Коњарево“;
Граничната караула „Мало Кнежево“;
Граничната караула „Шодерица“;
Граничната караула „Шентил“;
Граничната караула „Холмец“;

Граничната караула „Жировница“;
Граничната караула „Вогричи“;
Граничната караула „Репентабор“;
Граничната караула „Попрат“;
Граничната караула „Језеро“;
Граничната караула „Рифат Бурчевић-Тршо“;

Бр. 105
31 јули 1974 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето на соработката и пријателските односи помеѓу Социјалистичката Федеративна Република Југославија и Република Австрија

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА НА
ГЕРДАН

Dr Johann Dengler, австриски генерален конзул во Загреб.

Бр. 107
2 август 1974 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

89. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за зблемување, намалување односно укинување на стапките на основниот данок на промет на одредени производи —	193
90. Одлука за формирање продажни цени за цигари — — — — —	194
91. Одлука за продажните цени за кафе —	195
92. Наредба за утврдување на продажните цени за одделни видови кафе — — —	196
93. Наредба за начинот на пописот и контролата на пописот на залихите кафе — —	196
94. Договор за спроведување на политиката на цените во 1975 година — — — —	197
Одликувања — — — — —	200